



## МАКЕДОНСКО НАУЧНО ДРУШТВО-БИТОЛА

### ЈАВЕН ПОВИК

за учество на Научно – стручен собир,

со меѓународно учество на тема:

### **„ВЛИЈАНИЕТО НА ПАНДЕМИЈАТА ВРЗ НАУКАТА – ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ОПШТЕСТВОТО“**

**Почитувани,**

Македонско научно друштво Битола, Ве повикува да учествувате со свој труд на Научно - стручниот собир, со меѓународно учество, кој ќе се одржи на 10 – ти ноември, 2021 г. во Битола, а по повод одбележувањето на Меѓународниот Ден на науката.

**Цели на научно – стручниот собир, со меѓународно учество:**

- подигнување на свеста за важноста на науката и користењето на научните докази, за време на пандемија;
- размена на теоретски и практични искуства, и примери на професионални предизвици, во општеството, за време на пандемија.

Сите трудови, чии апстракти ќе бидат прифатени, ќе бидат објавени во Зборник на трудови (Специјално издание „Прилози“) од Научно – стручниот собир, со меѓународно учество.

Организаторот ќе објави само автентични и претходно необјавувани трудови.

**Тематски области: општествени, правни, природни, технички, историско-географски науки, медицина и применети науки, лингвистика и уметност.**

**Насоки за авторите**

- Сите заинтересирани автори своите апстракти треба да ги испратат на следната емаил адреса: [mss.bitola@gmail.com](mailto:mss.bitola@gmail.com), најдоцна до **15.08.2021 г.**;
- Апстрактите се пишуваат на македонски и англиски јазик;
- Најдоцна до **25.08.2021**, авторите ќе добијат известување за прифаќање на апстрактот ;
- Краен рок за испраќање на целосните трудови е **25.09.2021 г.**;
- Прифатените трудови ќе бидат објавени во Зборник на трудови од Научно – стручниот собир, со меѓународно учество;
- Секој учесник на Научно – стручниот собир, со меѓународно учество, може да биде автор/коавтор на најмногу два труда.

## **Котизација за учество со трудови на Научниот – стручниот собир, со меѓународно учество**

- 1.000 ден. за автори кои не се членови на МНД-Битола;
- 500 ден. за автори кои се членови на МНД-Битола;
- 500 ден. за учество на Научно - стручниот собир без труд.

### **Јазик и форма на публикување**

Трудовите ќе бидат објавени во електронска и печатена форма на македонски јазик (освен апстрактот кој треба да биде и на англиски јазик).

### **Упатство за подготовка на текстот**

- Апстрактот треба да содржи до 250 зборови и да биде напишан на македонски и англиски јазик ;
- Клучни зборови: не повеќе од 5 (пет);
- Текстот на трудот се подготвува во Microsoft Word документ со фонт Times New Roman со македонска поддршка, проред 1,15;
- Димензии на страницата: формат B5(ISO), маргини: 2,54 cm;
- Бројот на страници на целосниот труд, не треба да биде поголем од 8 (осум).

### **Техничка обработка на трудот**

1. Автор:12pt, bold, left;
2. Име на установата, адреса, место, e-mail на авторот, се внесуваат во фуснота (10 pt, left);
3. Еден празен ред 11 pt;
4. Наслов: фонт 14pt, bold, allcaps, center;
5. Еден празен ред 11 pt;
6. Апстракт: 11 pt, bold, center;
7. Текст на апстрактот: 11 pt, tabs top position 0,5cm, justify;
8. Клучни зборови: не повеќе од 5 (пет);
9. Два празни реда x 11 pt;
10. Вовед и наслов на секое следно поглавје: без нумерација, all caps, bold, left;
11. Еден празен ред 11 pt;
12. Текст на трудот:11pt, tab position 0,5 cm, justify;
13. Сликите и табелите во текстот треба да бидат нумерирани (10pt,center);
14. Литература: 11pt, all caps, bold, left (пр. Петровски П., Фолклорот и неговата улога во зачувување на националната свест, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, 2018, стр, 57-62).

Организаторот упатува на придржување кон Упатството и роковите за подготовка на трудот.

**НАПОМЕНА:** Трудовите кои не ги исполнуваат техничките норми, и кои нема да добијат позитивно мислење по рецензирањето, ќе им бидат вратени на авторите.

**Контакт лице: - технички секретар во МНД-Битола:**

Ивана Степанулевска, [mss.bitola@gmail.com](mailto:mss.bitola@gmail.com)

**Рокови**

- 15.08.2021 – последен рок за доставување на апстракти,
- 25.09.2021 – последен рок за доставување на целосните трудови;
- 10.11.2021 – одржување на Научно - стручниот собир со меѓународно учество.

**Македонско научно друштво-Битола**

**Доц. д-р Невена Груевска, претседател на МНД-Битола**

